

**АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ-СКОПЈЕ**

**Финансиски извештаи за годината
што завршува на 31 декември 2015 година
и Извештај на независниот ревизор**

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1 - 2
Биланс на приходи и расходи	3
Биланс на состојба	4
Белешки кон финансиските извештаи	5 -23



ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО РАКОВОДСТВОТО НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ-СКОПЈЕ

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ-СКОПЈЕ (во натамошниот текст “Агенцијата”), кои се состојат од билансот на состојба на ден 31 декември 2015 година и придружниот биланс на приходи и расходи за истиот период и прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди што се применуваат во Република Македонија и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Агенцијата со цел дизајнирање на ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Агенцијата. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сèвкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

(продолжува)



Ревизија Чулева

ул. Иван Аговски 1 /2 -1
1000 Скопје
Македонија

тел + 389 2 3094 014
факс + 389 2 3094 015
office@revizijaculeva.com.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

**ДО РАКОВОДСТВОТО НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ-СКОПЈЕ
(Продолжение)**

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ-СКОПЈЕ, на ден 31 декември 2015, како и финансискиот резултат, во согласност со сметководствените стандарди за непрофитни организации што се применуваат во Република Македонија.

ТП РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА-Скопје

Соња Чулева, Управител

Соња Чулева, Овластен ревизор



Скопје, 18 март, 2016

**АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ - СКОПЈЕ**

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

За годината што завршува на 31 декември 2015

(Во илјади Денари)

		Година што завршува на 31 декември	
	Белешка	2015	2014
ПРИХОДИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ			
Приходи од надомест за користење одобрени дозволи за вршење на дејноста	4; 3.1; 3.2	47,352	45,239
Приходи од буџети и фондови	5; 3.2	51,701	49,590
Финансиски приходи-нето	6.3; .6	-	2,106
Останати приходи	7	40,191	923
ВКУПНИ ПРИХОДИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ		139,244	97,858
РАСХОДИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ			
Материјални расходи и услуги	8	(9,608)	(12,147)
Други расходи	9	(5,382)	(6,483)
Капитални и други средства	10	(129,428)	(58,486)
Платени обврски за даноци и други трансфери	11	(1,157)	(2,854)
Плати и други надоместоци за вработените	12; 3.12	(42,804)	(41,123)
Финансиски трошоци-нето	6; 3.6	(3,184)	-
ВКУПНИ РАСХОДИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ		(191,563)	(121,093)
ОСТВАРЕН ВИШОК / (ЗАГУБА) НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА (ЗАГУБА) ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ			
		(52,319)	(23,235)
Данок на добивка		-	-
		(52,319)	(23,235)
ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ –ДОБИВКА (ЗАГУБА) ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ ПО ОДАНОЧУВАЊЕ			
		(52,319)	(23,235)
Пренесен дел од вишок на приходи од претходни години		104,573	127,808
ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ – ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ		52,254	104,573

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015 се прифатени и одобрени од Раководството на Агенцијата на 26.02.2016 година.

Директор,

Д-р Зоран Трајчевски

**АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ - СКОПЈЕ**

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
На 31 декември 2015
(во илјади Денари)

	<u>Белешка</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
АКТИВА			
Тековни средства			
Пари и парични еквиваленти	13	45,895	74,367
Побарувања од комитенти	14; 3.8	25,466	25,407
Депозити во банки	15	-	25,053
Други побарувања и АВР	16	50,401	4,905
Залихи		50	40
		121,812	129,772
Нетековни средства			
Нематеријални средства-нето	17; 3.7	1,810	2,005
Материјални средства-нето	17; 3.7	212,225	84,240
		214,035	86,245
ВКУПНА АКТИВА		335,847	216,018
ПАСИВА			
Долгорочни обврски			
Долгорочен кредит	19	31,158	-
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи и останати тековни обврски	18; 3.9	4,372	3,947
Пасивни временски разграничувања (ПВР)	20	21,250	21,213
Краткорочен дел на долгорочен кредит	19	12,728	-
Вкупно тековни обврски		38,350	25,160
Деловен фонд и акумулиран вишок на приходи			
Деловен фонд	21	214,085	86,285
Акумулиран вишок на приходи	21	52,254	104,573
Вкупно деловен фонд и акумулиран вишок на приходи		266,339	190,858
ВКУПНА ПАСИВА		335,847	216,018

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ (ПОРАНЕШЕН НАЗИВ: СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА – Скопје) (во натамошниот текст: “Агенцијата”) е независно регулаторно непрофитно тело со јавни овластувања во радиодифузната дејност. Агенцијата е основана на 16.02.2007 година и е запишана во Централен Регистер на Република Македонија под ЕМБС бр.: 5171440.

Седиште: ул.Македонија бр.38 Скопје, Центар.

Приоритетна дејност: 84.13-Управување и давање помош за поуспешно деловно работење.

Работењето на Агенцијата (порано Советот) до 2013 година е тесно поврзано со Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на Република Македонија” бр. 100/2005 и пратечките измени и дополнувања објавени во бр.103/2008; 152/2008 и 6/2010.)

На 26 декември, 2013 година е донесен Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (во натамошниот текст: Законот), објавен во Службен весник на Република Македонија бр.184/26.12.2013 година додека соодветните дополнувања / измени се објавени во Службен весник на Република Македонија бр. 13/2004; 44/2014, 101/2014 и 132/2014 година. Агенцијата се грижи за обезбедување на слободата и плурализмот на изразување; за постоење разновидни, независни и самостојни медиуми и економски и технички развој на дејноста.

Надлежности

Во согласност со член 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата ги има следните надлежности:

- Се грижи за обезбедување на јавност во работата на радиодифузерите; заштита и развој на плурализмот на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги; охрабрува и поддржува постоење на разновидни, независни и самостојни аудио и аудиовизуелни услуги;
- Превзема мерки во согласност со Законот во случаи на прекршување на неговите одредби или останатите прописи донесени врз основ на истиот;
- Се грижи за обезбедување заштита на малолетни лица;
- Донесува акти кои произлегуваат од Законот;
- Се грижи за заштита на интересите на граѓаните во областа на аудиовизуелните медиумски услуги;
- Утврдува постоење на недозволена медиумска концентрација;
- Одлучува за доделување, одземање или продолжување на дозволите за телевизиско или радио емитување;
- Превзема мерки за времено ограничување на пренос и прием од странски држави, во согласност со член 45 од Законот;
- Донесува листа на настани од големо значење во Републиката, поттикнува медиумска писменост, врши надзор согласно членовите 28,29 и 30 од Законот, води регистри утврдени со Законот, спроведува истражувања и анализи, врши мерење на гледаноста или слушањето на емисии и го пропишува начинот на кој се извршува мерењето;
- Врши други работи утврдени со Законот и дополнувањата/измените.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжува)

Советот на Агенцијата е составен од 7 членови со мандат од 7 години, кои ги избира Собранието на Република Македонија со Одлука бр.07-2613/1 од 02.07.2014 година, објавена во Службен весник на Република Македонија бр.100/03.07.2014 година. Советот на 31.12.2015 година работи во следниот состав:

Име и презиме	Функција во Советот	Година на назначување
Лазо Петрушевски	Претседател	2014
Д-р Милаим Фетаи	Заменик-претседател	2014
Селвер Ајдини	Член	2014
М-р Алма Машовиќ	Член	2014
М-р Методија Јанчевски	Член	2014
Зоран Фидановски	Член	2014
Лазар Трајчев	Член	2014

Стручна служба

До 30 јануари, 2015 година стручната служба ја сочинуваат следните организациони делови:

Назив на организациониот дел	Е-mail адреса
Секретаријат на Советот	secretariat@srd.org.mk
Сектор за програмски работи	monitoring@srd.org.mk
Сектор за правни работи	praven@srd.org.mk
Сектор за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста	international-pr@srd.org.mk
Сектор за спречување на пиратерија и заштита на авторско право и сродни права	copyrights@srd.org.mk
Сектор за економско-финансиско работење	economic@srd.org.mk
Сектор за технологии и информатика	tehnika@srd.org.mk
Сектор за истражување и долгорочен развој	research@srd.org.mk

Со Стручната служба на Агенцијата раководи Раководител чија е-mail адреса е:
a.skerlev-cakar@avmu.mk

Стручната служба на Агенцијата од 1 февруари 2015 година е организирана во следните организациони делови:

Назив на организациониот дел	Е-mail адреса на секторски раководител
Сектор за координација и поддршка на работата на Директорот и на Советот на Агенцијата	d.ljubevska@avmu.mk
Сектор за програмски работи	E.janevska@avmu.mk
Сектор за правни и економско-финансиски работи	a.skerlev-cakar@avmu.mk
Сектор за стратешко планирање и авторски права	m.dovleva@avmu.mk
Сектор за информатичка поддршка и општи работи	Arben.saiti@avmu.mk
Одделение за внатрешна ревизија	m.abduraimi@avmu.mk

Во согласност со член 22 од Законот, одредбите од Законот за државни службеници не се применуваат на вработените во Агенцијата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжува)

Директор на Агенцијата

Директор на Агенцијата е Д-р Зоран Трајчевски. Директорот на Агенцијата има надлежности утврдени во член 20 од Законот.

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Финансиските извештаи на Агенцијата се изготвени во согласност со Законот за сметководство на непрофитните организации ("Службен весник на Република Македонија" 24/2003.) Согласно наведениот Закон, Агенцијата не е обврзана да составува и поднесува Извештај за промена на фондовите и Извештај за паричните текови.

Билансот на состојба и Билансот на приходи и расходи на Агенцијата се прикажани во согласност со формата и содржината на билансните шеми објавени во Правилникот за сметковен план и билансите на непрофитните организации ("Службен весник на Република Македонија" бр. 117/2005 и 11/2006.)

Во составувањето на овие финансиски извештаи Агенцијата ги применува сметководствените политики кои се обелоденети во Белешката 3 кон овие финансиски извештаи, кои се засновани на сметководствената и даночната регулатива во Република Македонија.

Извештајна валута на Агенцијата е македонски Денар ("Денар.") Сите износи во финансиските извештаи и соодветните белешки се прикажани во илјади Денари, освен доколку не е наведено поинаку.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Аудио или аудиовизуелна медиумска услуга

Во согласност со член 3 од Законот, аудио или аудиовизуелна медиумска услуга е:

- а) Услуга која ја обезбедува давател на аудио или аудиовизуелна медиумска услуга, која опфаќа каква било форма на економска активност чија примарна цел е обезбедување на аудио или аудиовизуелни програми за да се информира, забавува и/или образува пошироката јавност преку електронски комуникациски мрежи;
и
- б) Аудио или аудиовизуелна комерцијална комуникација.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.2 Признавање на приходите

Признавањето на приходите се спроведува според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции. Тоа значи дека приходите се признаваат во пресметковниот период во којшто настанале според критериумот на мерливост и расположивост.

Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите се расположливи кога се остварени (наплатени) во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покрите на обврските од тој пресметковен период.

Агенцијата остварува приходи од:

Надомест за обезбедување на аудиовизуелни медиумски услуги по барање (надомест за надзор)

Во согласност со член 142 од Законот, се наплатува годишен надомест во висина од 0,5% од вкупниот годишен приход на операторот кој реемитува програмски сервиси или на давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, остварен со реемитување на програмски сервиси или со обезбедување на аудиовизуелни медиумски услуги по барање во текот на претходната календарска година или пократок период кога е почнато со давање на услугата. Надоместот се плаќа најдоцна до 15 април во тековната година на сметка на Агенцијата.

Надомест за Дозвола за телевизиско или радио емитување

Во согласност со член 68 од Законот, дозволата за телевизиско или радио емитување ја доделува Агенцијата за одредено ниво на гледаност или слушаност (државно, регионално или локално,) а имателот на дозволата стекнува право да го емитува радио или телевизискиот програмски сервис во подрачјето за кое ја добил дозволата. Дозволите се одобруваат во постапка на јавен конкурс, а одлуката за доделување дозвола за телевизиско или радио емитување се објавува во Службен весник на Република Македонија и на веб страната на Агенцијата. Дозволите се издаваат за време траење од 9 години со можност за нивно продолжување.

Надоместот за одобрените дозволи се утврдува на начин утврден во член 80 од Законот, а се плаќа за наплатува за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата, во рок од 30 дена од денот на прием на фактурата издадена од Агенцијата.

Радиодифузна такса

Во согласност со член 135 од Законот, претставува јавна давачка што служи за покривање на трошоците за создавање и емитување на програми и за техничко-технолошки развој на дејноста. На јавниот радиодифузен сервис, за одржување, употреба и развој на јавната радиодифузна мрежа и за работа на Агенцијата. Радиодифузната такса се плаќа месечно во висина на трошоците за живот од претходната година објавен од Државниот завод за статистика. Наплатата се врши на сметка на ЈП МРТ од каде уплатените средства се насочуваат на корисниците наведени во член 135 од Законот. Агенцијата, во согласност со член 140 од Законот, добива 6% од уплатата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжение)

3.3 Признавање на расходите

Признавањето на расходите се спроведува според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени односно трансакции.

Расходите се признаваат во пресметковниот период во кој настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период доколку се платени во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов обврската за плаќање да настанала во пресметковниот период.

3.4 Долгорочни и краткорочни вложувања или позајмици

Исплатите во текот на годината по основ на долгорочни и краткорочни вложувања или позајмици, се искажуваат како расход и истовремено како побарување, а кога се враќаат, се затвара побарувањето и се искажува приход.

3.5 Трансакции во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажуваат со примена на официјални курсеви кои важат на денот на составувањето на Билансот на состојба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжение)

3.6 Материјални (основни) средства

Материјалните (основните) средства на Агенцијата се состојат од градежен објект, опрема, мебел и возила.и инвестиции во тек.Материјалните средства на Агенцијата иницијално се евидентираат по набавна вредност, што потоа се намалува за износот на акумулираната амортизација и одредени оштетувања доколку се утврдени.

Набавната вредност се состои од: куповна вредност, царини, даноци, такси, издатоци за превоз и подвоз, сервисирање и ускладиштување, монтирање, проектни сметки, регистрации и други издатоци кои можат да се додадат на набавната вредност.

Набавната вредност се корегира за износите на доградба, реконструкција, адаптација и сл. (инвестиционно одржување.)

Одделните поправки, преправки, замена сервисирање и слично (тековно одржување), се евидентираат како расходи во Билансот на приходи и расходи.

Амортизацијата се пресметува со користење на праволиниска метода на отпис која доследно се спроведува од година во година.

Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки на материјалните средства на Агенцијата:

Опис	2015	2014
Градежен објект	2%	2%
Канцелариски мебел и опрема	12%	12%
Компјутери, патнички возила и телекомуникациска опрема	20%	20%
Останата опрема	10-15%	10-15%

Кога се добиваат донирани средства, тогаш нивната вредност се евидентира директно на зголемување на средствата и деловниот фонд. Амортизацијата се евидентира на терет на деловниот фонд со истовремено зголемување на акумулираната амортизација.

3.7 Побарувања

Побарувањата се прикажани според нивната номинална вредност. За стари и сомнителни побарувања се врши исправка или отпис во согласност со Законот за облигациони односи, врз основ на одлука донесена од Агенцијата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжение)

3.8 Обврски кон добавувачи

Обврските кон добавувачите се прикажани по нивната номинална вредност. Неизмирените обврски кон добавувачите се отпишуваат по основ на застареност врз основа на одлука донесена од раководството. Износите на отпишаните обврски се признаваат како останати приходи.

3.9 Плати и надоместоци за плати

Агенцијата учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Не постојат дополнителни обврски во однос на финансиските планови.

3.10 Данок на добивка

Во согласност со даночната регулатива во Република Македонија, основницата за пресметка на данок на добивка претставува добивка пред оданочување коригирана за износ на непризнаени расходи и одредени олеснувања, на која се аплицира стапка од 10% (2014:10%). Данокот се плаќа секој месец со авансни плаќања врз основа на пресметката од претходната година. На крајот на периодот на известување, се изготвува конечна калкулација за данокот.

3.11 Финансиски приходи и расходи

Финансиските приходи и расходи се состојат од затезна камата на доспеани ненаплатени салда; приход од инвестирани средства и позитивни и негативни курсни разлики.

Приходот од камати се евидентира во извештајот на приходи и расходи во периодот во кој е добиена наплатата.

Затезната камата на задоцнети салда се евидентира во извештајот на приходи и расходи во кој е извршено плаќањето или 30 дена од денот на известување под услов обврската да настанала во периодот за кој се известува.

3.12 Сметководствен принцип на континуитет

Финансиските извештаи на Агенцијата се подготвени врз основа на принципот на континуитет на 31 декември 2015 година и овој принцип продолжува да постои како претпоставка и после издавањето на финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжение)

3.13 ПРОЕКТ

Се спроведува Проект во рамките на програмата IPA TAIB 2009 - Зајакнување на административните капацитети на регулаторните тела од областа на телекомуникациите и медиумите за воспоставување на ефикасна регулаторна рамка за новите дигитални и мултиплеј услуги (*Enhancing the administrative capacities of telecom and media authorities for efficient of new digital and multiple play services.*) Во овој Проект партиципираат Агенцијата за електронски комуникации и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Вкупната вредност на Проектот изнесува Еур 854.900,00.

Партиципација на 2-те агенции изнесува 10% од вкупната вредност на Проектот, односно учеството на Агенцијата изнесува Еур 42,745,00. Овој Проект сèуште не е завршен. Плаќањето на сопственото учество се врши преку Министерството за финансии на Република Македонија.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015**

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжение)

3.14 Јавни набавки

Претпријатието ги извршува набавките чија вредност е поголема од ЕУР 500 во денарска противвредност во согласност со Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр.136/2007 година) и измените и дополнувањата на Законот објавени во "Службен весник на Република Македонија" како и следните прописи и акти донесени врз основа на одредбите на Законот:

Ред. број	Назив на прописот	Објавен/Извор
1.	Методологија за изразување критериуми за доделување на договори за јавни набавки во бодови	Министерство за финансии на Република Македонија
2.	Правилник за форма и содржина на огласите и известувањето при доделување на договори за јавни набавки	"Службен весник на Република Македонија" бр.154/07
3.	Правилник за постапка на отварање на понуди и образец за водење записник за отварање на понуди	"Службен весник на Република Македонија" бр.154/07
4.	Правилник за формата и содржината на образецот од извештајот за спроведување на постапката за јавна набавка	"Службен весник на Република Македонија" бр.154/07
5.	Уредба за видовите и активностите на градење кои се предмет на договори за јавни набавки	"Службен весник на Република Македонија" бр.158/07
6.	Уредба за услугите кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги	"Службен весник на Република Македонија" бр.157/07
7.	Упатство за пополнување на Извештајот за спроведена постапка	Министерство за финансии на Република Македонија
8.	Одлука за утврдување на индикативен список на договорни органи	Влада на Република Македонија
9.	Правилник за содржина на тендерска документација	"Службен весник на Република Македонија" бр.19/08
10.	Правилник за формата и содржината на огласите и известувањата при доделување на договорите за јавните набавки	бр.23-48781/1 од 19.12.2007, а во примена од 01.01.2008
11.	Правилник за формата и содржината на извештајот од спроведената постапка	"Службен весник на Република Македонија" бр.2/08
12.	Правилник за формата и содржината на огласот, известувањето за поништување на постапката и образецот за евиденција на постапките со барањата за прибирање на понуди	бр.23-48778/1 од 19.12.2007 со примена од 01.01.2008 година
13.	Правилник за начин на користење на електронски систем за јавни набавки	Министерство за финансии на Република Македонија
14.	Правилник за формата и содржината на годишниот план за јавни набавки	Министерство за финансии на Република Македонија со примена од 01.01.2008
15.	Правилник за начинот на проценување на вредноста на договорите за јавни набавки	Министерство за финансии на Република Македонија со примена од 01.01.2008
16.	Останати	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

**4. ПРИХОДИ ОД НАДОМЕСТ ЗА ЗА ВРШЕЊЕ
НА ДЕЈНОСТА**

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2015	31 декември 2014
Приходи од надомест за за вршење на дејност	47,352	45,200
Други приходи	-	39
	47,352	45,239

Висината на надоместот го утврдува Агенцијата во согласност со член 60 од Законот за радиодифузна дејност.

5. ПРИХОДИ ОД БУЏЕТИ И ФОНДОВИ

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2015	31 декември 2014
Приходи од буџети и фондови	51,701	49,590
	51,701	49,590

Во согласност со Законот за радиодифузна дејност, Агенцијата добива 6% од наплатата на радиодифузна такса која корисниците ја уплатуваат на сметка на ЈП МРТ.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

6. ФИНАНСИСКИ (РАСХОДИ) / ПРИХОДИ -нето

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2015	31 декември 2014
Приходи од камати	-	2,104
Приходи од курсни разлики	2	2
Трошоци за камати	(3,185)	-
Негативни курсни разлики	(1)	-
	(3,184)	2,106

7. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2015	31 декември 2014
Приходи од минати години	-	923
Долгорочен кредит (Белешка 20)	40,191	-
	40,191	923

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

8. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И УСЛУГИ

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2015	31 декември 2014
Потрошени канцелариски и други материјали	699	687
Потрошена енергија	2,293	1,900
Одржување	1,276	844
Други услуги	26	15
Транспортни услуги(пошта и телефонија)	1,483	1,884
Репрезентација	435	672
Наемнини	2,766	5,848
Други материјални расходи	630	297
	9,608	12,147

9. ДРУГИ РАСХОДИ

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2015	31 декември 2014
Провизии за банкарско работење	89	87
Осигурување	173	129
Членарини за меѓународни и други организации	160	136
Интелектуални услуги	3,696	4,612
Останати расходи	1,264	1,519
	5,382	6,483

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

10. КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември	31 декември
	2015	2014
Градежни објекти	122,382	57,189
Набавена опрема и мебел	7,019	1,297
Набавен софтвер	27	-
	129,428	58,486

11. ПЛАТЕНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ДРУГИ ТРАНСФЕРИ

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември	31 декември
	2015	2014
ДДВ и аконтации за ДД	6	715
Други расходи за меѓународна соработка-ИРА	1,151	496
Донирани средства	-	1,643
	1,157	2,854

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

12. ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2015	31 декември 2014
Бруто плати на вработените	33,327	36,177
Надоместоци за јубилејни награди и други надоместоци	730	715
Дневници за службени патувања	1,182	678
Надоместоци за членови на Советот	7,565	3,553
	42,804	41,123

13. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2015	31 декември 2014
Пари во банки-Денари	45,822	74,309
Пари во благајна -Денари	73	4
Пари вобанки-девизни сметки	-	-
Пари во благајна- девизи	-	54
	45,895	74,367

14. ПОБАРУВАЊА ОД КОМИТЕНТИ

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2015	31 декември 2014
Побарувања од комитенти за надомести	25,466	25,407
	25,466	25,407

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

15. КРАТКОРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2015	31 декември 2014
Краткорочни депозити во		
Комерцијална банка АД-Скопје	-	25,053
	-	25,053

16. ДРУГИ ПОБАРУВАЊА И АВР

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2015	31 декември 2014
Други краткорочни побарувања	2,877	2,682
Побарувања од вработени	33	37
Побарувања за ДДВ	711	248
Побарување за ДД	382	382
АВР	46,398	1,556
	50,401	4,905

Активните временски разграничувања (АВР) во износ од Ден 46,398 илјади (2014: Ден 1,556 илјади) се однесуваат на неисплатени обврски кон добавувачи за набавени материјални и нематеријални средства во износ од Ден 2,512 илјади и Ден 43,886 илјади за главница и камата по долгорочен кредит. Кога се врши плаќање кон добавувачите, побарувањата за АВР се пренесуваат на трошоци за капитални набавки.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

17. НЕМАТЕРИЈАЛНИ И МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	<u>Во 000' Денари</u>		
	Нематеријални средства	Материјални средства	Инвестиции во тек ВКУПНО
Набавна вредност			
Состојба,			
1 јануари 2015	3,757	40,565	78,476
Набавки	28	132,042	-
Ревалоризација	-	-	-
Отпис (оттуѓување)	-	(8,157)	-
Трансфер	-	78,475	(78,475)
Состојба,			
31 декември 2015	3,785	242,925	1
Исправка на вредноста			
Состојба,			
1 јануари 2015	(1,752)	(34,802)	-
Исправка за годината	(222)	(4,056)	-
Ревалоризација	-	-	-
Отпис (оттуѓување)	-	8,157	-
Состојба,			
31 декември 2015	(1,974)	(30,701)	-
Сметководствена вредност на 31 декември 2015	1,810	212,224	1
Сметководствена вредност на 31 декември 2014	2,005	5,764	78,476

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

**18. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ**

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2015	31 декември 2014
Обврски кон добавувачи во земјата	4,271	3,535
Обврски за ДДВ	-	314
Други обврски кон вработени, работници и други физички лица	101	98
Останати обврски	-	-
	4,372	3,947

19. ОБВРСКА ЗА ДОЛГОРОЧЕН КРЕДИТ

Банка	Во 000' Денари				Доспеаноост/ рати
	Тековен	Тековен	Не-тековен	Не-тековен	
	дел 2015	дел 2014	дел 2015	дел 2014	
Комерцијална банка					
АД-Скопје					
Договор бр.					отплата
02-100-427/1 од					од 23.02.2015
23.02.2015 година	7,054	-	31,158	-	до 23.02.2021
Камата	5,674	-	-	-	декурзивно
ВКУПНО	12,728	-	31,158	-	

На 23 февруари 2015 година, Агенцијата склучи Договор за кредит со Комерцијална банка АД-Скопје бр.02-100-427/1, во вкупен износ од Ден 40,000 илјади. Главницата на кредитот се отплаќа во вкупно 72 месечни рати, од кои првите 6 месечни рати се во износ од Ден 200 илјади/рата, а остатокот од 66 месечни рати, се отплатува во износ од Ден 587 илјади/рата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

**20. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ
РАЗГРАНИЧУВАЊА (ПВР)**

	<u>Во 000' Денари</u>	
	<u>Годината што завршува на 31 декември 2015</u>	<u>31 декември 2014</u>
Пасивни временски разграничувања	21,250	21,213
	21,250	21,213

ПВР во износ од Ден 21,250 илјади (2014: Ден 21,213 илјади) се однесуваат на однапред пресметани приходи. Во моментот на наплата, се пренесуваат на товар на приходите.

**21. ДЕЛОВЕН ФОНД И АКУМУЛИРАН ВИШОК
НА ПРИХОДИ**

	<u>Деловен фонд</u>	<u>Акумулиран вишок на приходи</u>	<u>Во 000' Денари</u>
			<u>ВКУПНО</u>
Состојба, 1 јануари 2015	86,285	104,573	190,858
Ефект од движење во материјални и нематеријални средства и залихи -нето	127,800		127,800
Оперативна нето добивка/(загуба)	-	(52,319)	(52,319)
Состојба, 31 декември 2015	214,085	52,254	266,339
Состојба, 1 јануари 2014	33,472	127,808	161,380
Ефект од движење во материјални и нематеријални средства и залихи -нето	52,813	-	52,813
Оперативна нето добивка/(загуба)	-	(23,235)	(23,235)
Состојба, 31 декември 2014	86,285	104,573	190,858

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

22. НАСТАНИ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Значајни настани после датумот на известување не се евидентирани.

23. ВАЛУТНИ КУРСЕВИ

Официјалните валутни курсеви применети на денот на Извештајот на финансиската состојба на ставките кои се деноминираат во странски валути на 31 декември, 2015 и 2014 година се следни:

	31 декември, 2015	31 декември, 2014
1 EUR	61,5947	61,4814